

Досие на годишен план

За период 2022 - Верзија 2

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Министерство за правда, Управа за извршување на санкциите**

I.1.2) Адреса: **Димитрие Чуповски бр. 9**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Ангела Ангелковска**, адреса на е-пошта: **AngelaAngelkovska@mjustice.gov.mk**
телефон/факс: **023116123/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Државни органи - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на мебел и елементи од ентериер во судска сала во објект Судница во комплексот КПД Идризово	39100000-3	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Февруари		
Набавка на електрична енергија за потребите на Министерство за правда и подрачните одделенија	09310000-5	Стоки	Отворена постапка	Февруари	Групна набавка со Министерство за правда и со Бирото за застапување на Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права.	
Набавка на службени легитимации	35123400-6	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Март		
Набавка на униформа и обувки за потребите на припадниците на затворската полиција	35811200-4 18000000-9	Стоки	Отворена постапка	Март		
Набавка на ИТ опрема за потребите на Управата за извршување на санкциите	30000000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	Април		
Набавка на резервни делови и услуги за сервисирање на моторни возила за потребите на	34330000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	Април		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Управата за извршување на санкциите						
Набавка на опасачи за потребите на припадниците на затворската полиција	35811200-4 18000000-9	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Мај		
Набавка на тонери за потребите на Министерство за правда, Управа за извршување на санкциите	30000000-9 30125120-8	Стоки	Набавки од мала вредност	Јуни		
Набавка на дизел гориво - Еуродизел БС (Д - Е V) за потребите на Управата за извршување на санкциите	09000000-3	Стоки	Набавки од мала вредност	Јули		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на услуги за сервисирање - одржување на лифтови на објектот на Министерство за правда	50750000-7	Услуги	Набавки од мала вредност	Јануари	Групна набавка со Министерство за правда	
Набавка за услуга за интернет пристап за период од една година	72400000-4	Услуги	Набавки од мала вредност	Јануари	Групна набавка со Министерство за правда и со Биро за застапување на Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права	
Набавка на услуги за објавување на огласи во печатени медиуми	22000000-0 79000000-4	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари		
Стручен надзор над Реконструкција на трафостаници и пумпна станица во КПД Идризово	71250000-5	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Март		
Набавка на услуги за годишно одржување, сервисирање и поправка на опремата за пробација, сопственост на Министерство за правда, Управа за извршување на санкциите	72000000-5 50300000-8	Услуги	Отворена постапка	Март		
Набавка на услуга за годишно одржување, сервисирање и поправка на интегрираниот систем за управување со Казнено - поправните установи во Управата за извршување на санкциите	72000000-5 50300000-8	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Април		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на услуги за осигурување на движен и недвижен имот и осигурување на моторни возила од автоодговорност	66510000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	Мај		
Стручен надзор над Изградба на објекти во КПД Идризово - Централна сервисна единица, Притворско одделение и Затворено одделение и Инфраструктура (Сегмент 2)	71520000-9	Услуги	Отворена постапка	Јуни		
Стручен надзор над Изградба на одвод за атмосферска вода во КПД Идризово до река Вардар	71250000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Јули		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Реконструкција на трафостаници и пумпна станица во КПД Идризово	45454000-4	Работи	Поедноставена отворена постапка	Март	Предметот на набавката Реконструкција на трафостаници и пумпна станица во КПД Идризово е поделена на два дела и тоа: ДЕЛ 1 - Реконструкција на трафостаници ТС 1 Машко отворено одделение и ТС 2 Женско одделение, ДЕЛ 2 - Реконструкција на постојна пумпна станица за санитарна и противпожарна вода	
Изградба на објекти во Централна сервисна единица, Притворско одделение и Затворено одделение во КПД Идризово (Сегмент 2)	45210000-2	Работи	Отворена постапка	Јуни	Предметот на набавката е поделен на три дела и тоа: ДЕЛ 1 - Изградба на објекти во Централна сервисна единица со инфраструктура во КПД Идризово, ДЕЛ 2 - Изградба на објекти во Притворско одделение со инфраструктура во КПД Идризово, ДЕЛ 3 - Изградба на објекти во Затворено одделение со инфраструктура во КПД Идризово	
Изградба на одвод за атмосферска вода во КПД Идризово до река Вардар	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Јули		

Датум на првична објава на ЕСЈН **31.01.2022**

Датум на објава на верзија **16.05.2022 14:56**